



ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

МАКФУДБАЛ



СТРУЧНО-ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ НА ФФМ

ВОНРЕДЕН БРОЈ 9 ГОДИНА 31 ДАТА 12.07.2013 ГОДИНА

СОДРЖИНА

*- ПРОПОЗИЦИИ ЗА ТРЕТИТЕ ЛИГИ
ЗА 2013/2014*

*- ПРОПОЗИЦИИ ЗА МЛАДИ КАТЕГОРИИ
ЗА 2013/2014*



ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во Третите лиги за натпреварувачката
2013/2014 година

Скопје, јули 2013 година

Врз основа на член 9 став 1 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на состанокот одржан на 09.07.2013 година донесе:

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ТРЕТИТЕ ЛИГИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2013/2014 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Натпреварувањето во Третите лиги е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија.

Согласно Одредбите на Правилникот за натпревари утврдено е натпреварување во пет(5) трети лиги.

Седиштата на третите лиги се утврдуваат со Одлука на Управниот одбор на ФФМ
За 2013/14 година се утврдува натпреварување во:

- Трета лига Исток
- Трета лига Запад
- Трета лига Југозапад
- Трета лига Север
- Трета лига Југ

Член 2

Со натпреварувањето во Третите лиги раководи Комисија за натпревари определена од Управниот одбор на Третата лига.

Член 3

Во натпреварувачката 2013/2014 година бројот на клубови кои се натпреваруваат во третите лиги е утврден согласно пласманот остварен по конечна табела на предметната Трета лига за натпреварувачката 2012/13 година усвоен од Управниот одбор на соодветната Трета лига.

Списокот со клубови учесници е составен дел на овие пропозиции

Член 4

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во два круга.

Првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Член 5

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на третата лига а го усвојува Управниот одбор на Третата лига не подоцна од две недели пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Член 6

Распоредот на натпреварување се одредува со жрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во третите лиги за натпреварувачката 2013/2014 година започнува не подоцна од 11.08.2013 година согласно календарот на натпреварување на предметната трета лига а завршува не подоцна од 25.05.2014 година.

Член 7

За организација на натпревар во третите лиги одговорен е клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно **Правилникот за безбедност на ФФМ**.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на **Правилникот за натпревари** и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 8

Клубот домаќин во третите лиги е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (жреб) до Комисијата за натпревари на Третата лига да достават известување за користење на алтернативен терен за одигрување на натпревари.

Член 9

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош.
- на сите натпревари да обезбеди присуство на кола за брза помош (може да биде и кола од приватна здравствена организација).
- да обезбеди присуство на претставници на органот за безбедност.
- да обезбеди присуство на противпожарно возило (за натпревари прогласени за високо ризични) .
- да обезбеди присуство на четири лица со носила.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1 и 2 од овој член натпреварот нема да се одигра и истиот ќе биде презакажан да се одигра во рок од 24 часа.

Трошоците за службените лица како и трошоците за превоз и храна на гостинската екипа (за што гостинската екипа приложува фактура) ги сноси клубот домаќин.

Во случај да клубот домаќин не обезбеди кола за брза помош во последните три кола од натпреварувачката година, натпреварот нема да се одигра и истиот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Член 10

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории

- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно клубот се предава во постапка пред надлежниот дисциплински орган.
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории.
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани.
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода,
- да обезбеди службен снимател на натпреварот.
- да обезбеди разглас и најавувач
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека благовремено натпреварот е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид).
- да обезбеди лице кое ќе го состави записникот .

Член 11

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
- Судиите
- Делегатот
- Записничарот(комет администратор)
- Ополномоштени преставници на двата клуба
- Лекари на двете екипи заведени во записникот
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот
- Шефови на стручни штабови на двете екипи
- Тренери на двете екипи заведени во записникот
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот
- Економите на двете екипи
- Претставници на МВР,
- Членови на противопожарна екипа (за натпревари од висок ризик) кои треба да бидат во своето возило во текот на одигрување на натпреварот).
- две технички лица (електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

Освен за фудбалерите и судиите ,клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 12

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат,
- резервни фудбалери,
- службените лица заведени во записникот од натпреварот,
- фоторепортери со ознаки,
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки,
- спикер за разгласот,
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за прва помош (може да биде и кола од приватна здравствена организација).
- економите (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)

Член 13

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- јарболите на кои задолжително се поставуваат знамиња на клубовите и на ФФМ.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

ЗАПИСНИК

Член 14

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот на натпреварот, претставници на двата клуба, судиите, контролорот на судење и посебниот контролор доколку е одреден за тој натпревар.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од страна на лицето овластено да води записник од клубот под надзор на делегатот на натпреварот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата преставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата е должен, пред да се состави записникот, да утврди дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на голите, опоменатите и исклучените фудбалери, службените лица и инциденти.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 15

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Представникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.
- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на напредно одигрување на натпреварот.

Член 16

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судиската комисија во согласност со правилата на фудбалска игра кој за натпреварувачката година 2013/2014 изнесува - еден главен судија, двајца помошни судии.

Член 17

За натпреварите од третите лиги , судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судиската комисија на Третата лига.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ

Член 18

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, 1помошник тренер, 1 тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, 1 лекар и 1 физиотерапевт .

Здравствената комисија на ффМ по барање на клубот издава дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната година.

За водење на сениорската екипа на клубот во третите лиги , клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерската комисија на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб а во оправдани случаи за што потврдува Тренерската комисија на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во Втора лига.

Само шефот на стручниот штаб може(во негово отуство помошникот тренер) да дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

Член 19

Делегат на натпревар е претставник на органот кој раководи со натпреварувањето на предметниот натпревар.

Делегатот го одредува органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на Третата лига односно Претседавачот на Комисијата за натпревари на Третата лига.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

Член 20

Покрај правата и должностите на делегатот утврдени со Правилникот за натпревари делегатот е должен:

- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ.

- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР,

- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување,

- пред да го состави записникот да утврди дали во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот има неслужбени лица и за евентуалните забелешки да ја известат Комисијата за натпревари.

- по барање на еден или двата претставника на клубовите должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите,

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за натпревари во Третата лига,

- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош

- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно, може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи предвид временскиот термин да не дојде до нарушување на одигрувањето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај да гостинската екипа носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот,

- да изготви дополнителен извештај и заедно со записникот да ги достави до Комисијата за натпревари на третата лига најкасно 24 часа по натпреварот.

- да прати дали друго лице освен шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за што може да побара од главниот судија да го отстрани лицето кое неовластено дава напатствија.

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за натпревари за понатамошно постапување.

ПРАВО НА НАСТАП

Член 21

На првенствените натпревари имаат право на настап фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрацији, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ.

Во записникот од натпреварот клубови учесници во третите лиги мораат да имаат во составот пет (5) фудбалери кои немаат навршено 21 година.

Сите клубови учесници во третите лиги натпреварот мора да го започнат со три (3) фудбалери кои немаат навршено 21 година.

За фудбалер под 21 година се смета фудбалер кој на 31.07 .2013 година нема наполнето 21 година.

Фудбалерот од став 3 на овој член има право да настапува како фудбалер под 21 година за времетраење на целата натпреварувачка година.

Во натпреварувањето во Третите лиги не се дозволува право на настап на фудбалери од странство.

Член 22

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на

располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 23

Секој клуб има право на замена на три фудбалери.

ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 24

Првенствените натпревари се играат како дневни.

Член 25

Клубот домаќин има обврска согласно одредбите на Правилникот за натпревари да го снима натпреварот.

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин е должен да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 26

Секој исклучен фудбалер или отстрането службено лице должно е по завршувањето на натпреварот преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава, а претставникот да ја достави на делегатот изјавата и спортската легитимација.

Во случај да претставникот е остранет, писмени изјави доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1 и 2 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани

Непостапувањето по став 1 и 2 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 27

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 28

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 50 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 29

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица – функционери на двата клуба (домаќин и гостин -) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Член 30

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на прекинат натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 31

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за натпревари на Третите лиги како орган кој го води натпреварувањето.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Член 32

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која ќе победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

Комисијата за натпревари по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и истата ја објавува во службеното гласило на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

Член 33

Комисијата за натпревари:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на Третата лига
- го утврдува календарот за натпреварување
- го утврдува распоредот на натпреварите
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања.
- ги одредува делегатите на натпреварите, ја прати и анализира нивната работа.
- извршува и други работи по препорака на УО на Третите лиги и ФФМ
- изрекува автоматски казни
- има обврска да достави конечна табела до Комисијата за натпревари на ФФМ не подоцна од 28.05.2014 година
- има обврска да ги достави до Комисијата за натпревари на ФФМ учесниците(четири екипи) од соодветната Трета лига кои ќе учествуваат во 16 финале на КУПОТ на ФФМ најдоцна до 10.06.2014 година

АВТОМАТСКИ КАЗНИ

Член 34

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

Член 35

Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на преставниците на клубовите и делегатот, клубот домаќин не му достави на контролорот на судењето службен аудио-видео запис од натпреварот на (ДВД) диск на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

Член 36

Во случај делегатот да констатира во дополнителниот делегатски извештај дека во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот клубот

домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 37

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба во рок од 24 часа по одигрувањето на натпреварот со телеграма, е-маил односно да постапи согласно член 67 од Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите жалби во два примероци со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службеното гласило на Третата лига и ја доставува до засегнатите страни.

Член 38

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

Член 39

Доколку прво степенит орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 40

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на Третата лига во рок од три (3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на Третата лига во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 38 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второ степената одлука мора да се објави во службеното гласило на Третата лига и да се достави до засегнатите страни.

Член 41

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 42

Со право да учествува во Трета лига се стекнува фудбалски клуб кој ги исполнил спортските критериуми (утврден пласман на табела) .

Член 43

Клубовите учесници во третите лиги за натпреварувачката 2013/2014 година плаќаат котизација за натпреварување согласно одлуките на Управните одбори на соодветната Трета лига.

Член 44

Екипите пласирани на прво место на конечната табела на соодветната Трета лига од натпреварувачката 2013/14 година се стекнуваат со право на учество во бараж натпревари со 7,8 и 9 пласираната екипа на табелата во Втора лига во натпреварувачката 2013/14 година ,за пополнување на Втората лига во натпреварувачката 2014/15 година.

Екипите пласирани од единаесетто до осумнаесетто (11-18) место на табелата во Третата лига(во зависност од бројот на екипи во соодветната трета лига) во натпреварувачката 2013/2014 година испаѓаат од третата лига и се стекнуваат со право да земат учество во натпреварувачката 2014/2015 година во Општинската фудбалска лига каде регионално припаѓаат.

Согласно резултатите остварени по одиграните бараж натпревари и територијалната припадност на екипите кои испаѓаат од Втората лига бројот на екипите кои испаѓаат од Третата лига може да биде поголем.

Член 45

Третата фудбалска лига во натпреварувачката 2014/15 ќе брои 12 клуба и ќе се пополнува согласно:

- остварените резултати од пласманот остварен согласно конечната табела во третата лига,
- територијалната припадност на екипите кои испаѓаат од Втората лига,
- резултатите остварени по одиграните бараж натпревари за пополнување на Втората лига (екипи кои не успеале да обезбедат учество)
- резултатите остварени по одиграните бараж натпревари во општинските лиги за пополнување на соодветната Трета лига.

Член 46

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува после освојување на првенството.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ

Член 48

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ.

Член 49

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Скопје
09.07.2013 год.

Претседател
Илчо Ѓорѓиоски



ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во млади категории за
натпреварувачката 2013/2014 година

Скопје, јули 2013 година

Врз основа на член 9 став 1 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на состанокот одржан на 09.07.2013 година донесе:

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО МЛАДИ КАТЕГОРИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2013/2014 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Натпревараувањето во млади категории е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија и подразбира натпреварување во младинска, кадетска, пионерска и категорија на помлади пионери.

Со натпреварувањето млади категории раководи Младинска комисија на ФФМ определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Член 2

Во натпреварувачката 2013/2014 година натпреварувањето во млади категории младинци и кадети се одвива во два степенa

- Супер лига
- Прва лига

Член 2а

Во натпреварувачката 2013/2014 година натпреварувањето во млади категории пионери и помлади пионери се одвива во два степени

- Супер лига
- Две регионални лиги Исток и Запад

Член 2б

Во натпреварувачката 2013/2014 година во Супер лигата земаат учество по 16 екипи во сите категории (младинци, кадети, пионери и помлади пионери).

Списокот на екипи учесници по категории е составен дел од овие пропозиции

Член 2 в

Во натпреварувачката 2013/2014 година во Прва лига за млади категории земаат учество по 12 екипи во предметните категории (младинци и кадети)

Списокот на екипи учесници по категории е составен дел од овие пропозиции

Член 2 г

Во натпреварувачката 2013/2014 година во Регионалите лиги исток и запад земаат учество пионери и помлади пионери и тоа:

- Исток по 10 екипи

- Запад по 12 екипи

Списокот на екипи учесници по категории е составен дел од овие пропозиции

Член 3

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во два круга.

За натпреварување во младинска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во кадетска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 40 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во пионерска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 35 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во категоријата помлади пионери првенствениот натпревар трае 2 x 30 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Член 4

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето ,Младинска комисија на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија не подоцна од две недели пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Член 5

Распоредот на натпреварување се одредува со жрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во млади категории за натпреварувачката 2013/2014 година започнува согласно календарот на натпреварување на 17/18.08.2013 година во зависност од резултатите од жребањето на сениорските екипи во Прва и Втора МФЛ , освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

Член 6

За организација на натпревар во млади категории во Супер лига, Прва лига и регионалните лиги Исток и Запад (во понатамошниот текст лиги во млади категории) е одговорен клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред ,за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 7

Клубот домаќин во лиги во млади категории е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (жреб) до Младинската комисијата за натпревари на ФФМ да достават известување за користење на алтернативен терен за одигрување на натпревари.

Член 8

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош.
- на сите натпревари да обезбеди присуство на кола за прва помош (може да биде и кола од приватна здравствена организација).
- да обезбеди лекар со лиценца за интервенција на натпревар во случај на повреда на фудбалер за двете екипи.
- да обезбеди присуство на претставници на органот за безбедност.
- да обезбеди присуство на четири лица со носила.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1 и 2 од овој член натпреварот нема да се одигра и истиот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Член 9

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории.
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно против клубот се поведува постапка пред надлежниот дисциплински орган.
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории.
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани.
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода,
- на делегатот-контролорот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека благовремено натпреварот е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид).
- да обезбеди лице (комет администратор) кое ќе го состави записникот .

Член 10

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
- Судиите
- Делегат-контролор
- Записничарот(комет администратор)
- Ополномоштени преставници на двата клуба
- Лекари на двете екипи заведени во записникот
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот
- Шефови на стручни штабови на двете екипи
- Тренери на двете екипи заведени во записникот
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот
- Економите на двете екипи
- Претставници на МВР,

- две технички лица (електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

Освен за фудбалерите и судиите клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 11

Во оградениот дел од теренот е дозволено присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат,
- резервни фудбалери,
- службените лица заведени во записникот од натпреварот,
- фоторепортери со ознаки,
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки,
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за прва помош (може да биде и кола од приватна здравствена организација).
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)

Член 12

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време.
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- јарболите на кои задолжително се поставуваат знамиња на клубовите и на ФФМ.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

ЗАПИСНИК

Член 13

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот-контролор на натпреварот, претставници на двата клуба, судиите и посебниот контролор доколку е одреден за тој натпревар.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од страна на комет администраторот на клубот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот-контролор и со потпис на двата претставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата претставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата е должен, пред да се состави записникот, да утврди дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на голите, опоменатите и исклучените фудбалери, службените лица и инциденти.

Комет администраторот има обврска, записникот од натпреварот во периодот додека истиот не се изготвува во КОМЕТ системот да го изготви електронски и истито го испрати по e-mail до Младинската комисија на ФФМ веднаш по завршување на натпреварот.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 14

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на делегатот-контролор еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.
- извршува и други обврски зададени од делегатот-контролор во насока на непречено одигрување на натпреварот

Член 15

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судиската комисија во согласност со правилата на фудбалска игра кој за натпреварувачката година 2013/2014 изнесува - еден главен судија, двајца помошни судии.

Член 16

За натпреварите кои се одигруваат во лигите во млади категории, судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судиската комисија на ФФМ.

За натпреварите кои се одигруваат во лигите во млади категории контролорот има функција и на делегат.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ

Член 17

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, 1помошник тренер, 1 тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, 1 лекар и , 1 физиотерапевт

Здравствената комисија на ффМ по барање на клубот издава дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната година.

За водење на соодветната екипа во млади категории, клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерската комисија на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година

Екипата ја води шефот на стручниот штаб а во оправдани случаи за што потврдува Тренерската комисија на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во млади категории

Само шефот на стручниот штаб може(во негово отуство помошникот тренер) да дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

Член 18

Делегатот- контролор го одредува Судиската комисија на ФФМ

Делегатот- контролор на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот

Член 19

Покрај правата и должностите на делегатот утврдени со Правилникот за натпревари делегатот- контролор е должен:

- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ

- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР,

- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување,

- пред да го состави записникот да утврди дали во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот има неслужбени лица и за евентуалните забелешки да ја извести Младинската комисија.

- по барање на еден или двата претставника на клубовите должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одгрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите,

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Младинската комисија на ФФМ,

- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош

- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи предвид временскиот термин да не дојде до нарушување на одигрувањето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај да гостинската екипа носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот-контролор во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот,

- да изготви дополнителен извештај и заедно со записникот да ги достави до Младинската комисија на ФФМ најкасно 24 часа по натпреварот.

- да прати дали друго лице освен шефот на стручниот штаб(во негово отуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за што може да побара од главниот судија да го отстрани лицето кое неовластено дава напатствија.

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот-контролор има обврска за истото да ја извести Младинската комисија за понатамошно постапување.

ПРАВО НА НАСТАП

Член 20

На првенствените натпревари имаат право на настап фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ со ИД број верификуван во КОМЕТ.

Во натпреварувачката 2013/14 година за категоријата **младинци** право на настап стекнуваат фудбалери родени 1995 година и помлади доколку имаат специјален лекарски преглед (од спортски лекар) но не родени по 31.12.1998 година.

Во натпреварувачката 2013/14 година за категоријата **кадети** право на настап стекнуваат фудбалери родени 1996 година и помлади доколку имаат специјален лекарски преглед (од спортски лекар) но не родени по 31.12.1999 година.

Во натпреварувачката 2013/14 година за категоријата **пионери** право на настап стекнуваат фудбалери родени 1997 година и помлади доколку имаат специјален лекарски преглед (од спортски лекар) но не родени по 31.12.2000 година.

Во натпреварувачката 2013/14 година за категоријата **помлади пионери** право на настап стекнуваат фудбалери родени 1998 година и помлади доколку имаат специјален лекарски преглед (од спортски лекар) но не родени по 31.12.2001 година.

Член 21

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 22

Секој клуб има право на замена на пет фудбалери во сите категории.

ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 23

Првенствените натпревари се играат како дневни.

Член 24

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин е должен да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 25

Секој исклучен фудбалер или отстрането службено лице должно е по завршувањето на натпреварот преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава, а претставникот да ја достави на делегатот-контролор изјавата и спортската легитимација.

Во случај да претставникот е остранет, писмени изјави доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1 и 2 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1 и 2 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казната.

Исклучен фудбалер и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 26

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 27

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување – Младинска комисија, кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 28

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпреваар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица од Управите на клубовите (домаќин и гостин) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Член 29

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на прекинат натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 30

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Младинската комисија на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето во млади категории.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Член 31

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови за освоено прво место.

За освоено прво место екипата добива пехар.

Младинската комисија по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела по категории и истата ја објавува во службеното гласило на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

Член 32

Младинската комисија:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ
- го утврдува календарот за натпреварување
- го утврдува распоредот на натпреварите
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен.
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар.

- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања
- извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ
- изрекува автоматски казни

АВТОМАТСКИ КАЗНИ

Член 33

Младинската комисија ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку записникот од натпреварот не го испрати веднаш во завршување на натпреварот по е-маил(електронска пошта) до Младински оддел на ФФМ.

Член 34

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Младинската комисија му изрекува автоматска парична казна во висина од

- за натпревари во супер лига 40 евра
- за натпревараи во прва лига 30 евра
- за натпревари во регионални лиги 20 евра

Член 35

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Младинската комисија му изрекува автоматска парична казна во висина од

- за натпревари во супер лига 25 евра
- за натпревари во прва лига 20 евра
- за натпревари во регионални лиги 10 евра

Член 36

За секој добиен жолт картон на фудбалерот на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

Супер лига	евра	Прва лига	евра	Регионални лиги (Исток,Запад)	евра
Прв жолт	4	Прв жолт	3	Прв жолт	2
Втор жолт	8	Втор жолт	6	Втор жолт	4
Трет жолт	12	Трет жолт	9	Трет жолт	6
Четврт жолт	15	Четврт жолт	12	Четврт жолт	8
Петти жолт	20	Петти жолт	15	Петти жолт	10

Член 37

Младинската комисија ќе му изрече автоматска парична казна на клубот чие службеното лице е опоменато на записник од страна на судијата или делегатот-контролор на натпреварот во висина од 10 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Изречената автоматска парична казна се изрекува независно од дисциплинската мерка предвидена за истиот прекршок во Дисциплинскиот правилник на ФФМ

Член 38

Младинската комисија ќе му изрече автоматска парична казна на клубот чие службеното лице е одстрането од натпреварот или пријавено на записник од страна на судијата или делегатот-контролор на натпреварот во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Изречената автоматска парична казна се изрекува независно од дисциплинската мерка предвидена за истиот прекршок во Дисциплинскиот правилник на ФФМ

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 39

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба во рок од 24 часа по одигрувањето на натпреварот со телеграма, е-маил односно да постапи согласно член 67 од Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите жалби во два примероци со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службеното гласило „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

Член 40

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

Член 41

Доколку прво степенит орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 42

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три(3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 30 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна

Второ степената одлука мора да се објави во службеното гласило на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

Член 43

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 44

Со право да учествува во натпреварувачката 2013/14 година се стекнува фудбалски клуб кој по завршување на натпреварувачката 2012/13 ги исполнил спортските критериуми (утврден пласман на табела) и финансиските критериуми(котизација)

- за да може клуб да учествува во Супер лига мора да зема учество со сите категории односно да се натпреварува со својата младинска, кадетска, пионерска и екипата на помлади пионери

- за да може клуб да учествува во Прва лига мора да зема учество со две категории односно да се натпреварува со својата младинска и кадетска, екипата

- за да може клуб да учествува во Регионална лига мора да зема учество со две категории односно да се натпреварува со својата пионерска и екипата на помлади пионери.

Член 45

Клубовите учесници за натпреварувачката 2013/2014 година задолжително плаќаат котизација за натпреварување во висина од:

- за учество во Супер лига - 2000 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

- за учество во Прва лига - 1500 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

- за учество во Регионалните лиги - 1000 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Котизацијата од став 1 Клубовите учесници можат да ја платат со следната динамика

- 50% 20 дена пред почеток на есенскиот дел на првенството.

- 50% 20 дена пред почеток на пролетниот дел на првенството.

Котизацијата ги покрива изречените парични автоматски и парични казни, изречени во постапка од страна на органот кој го води натпреварувањето и Дисциплинската комисија на ФФМ.

Во врска со став 3 од овој член Младинската комисија во соработка со финансната служба на ФФМ по завршување на натпреварувачката година доставува до клубовите конечна пресметка.

Трошоците за исплата на налози за службени лица за младинското натпреварување за натпреварувачката 2013/2014 година ги сноси ФФМ

ФФМ го задржува правото за измена на висината на котизацијата.

Член 46

Со право да учествува во натпреварувачката 2014/15 година според новиот систем на натпревари во Првата лига (сегашна супер) се стекнува фудбалски клуб кој покрај спортските критериуми(утврден пласман на табела во Супер лига) мора да ги исполнува и следните критериуми:

- клубот да земе учество во сите четири категории на натпреварување
- клубот да има сениорска екипа во било кој степен на сениорско натпреварување(општинска, трета, втора или прва лига).

Член 47

Идната прва лига како прв степен на натпреварување во млади категории се пополнува на начин утврден подолу.

Во супер лигата се утврдуваат поединечни табели по категорија. Прваците се екипите со најголем број освоени бодови по категории.

Конечната табела за учество во новоформираната Прва лига за млади категории се добива на начин што се собираат бодовите освоени во поединечните табели по категории . Во зависност од вкупниот број на освоени бодови од сите категории , клубовите во сегашната супер лига(Прв степен) испаѓаат односно остануваат.

Екипите на клубовите рангирани од 11 до 16 место испаѓаат од Супер лига во соодветната категорија во идната Втора лига 2014/15 година

Единаесето и дванаесето место во идната Прва лига се пополнува со 1во и 2ро пласираниот од сегашна Прва лига односно сегашните регионални лиги во соодветната категорија.

Услов за учество е да ги исполнуваат и критериумите наведени во член 46 на овие пропозиции, во спротивно со право на учество се стекнува наредната екипата на табелата чиј клуб ги исполнува бараните критериуми.

Член 48

Конечната табела во сегашната Прва лига во млади категории (втор степен)и сегашните регионални лиги и трет степен) се добива на начин што се собираат бодовите освоени во поединечните табели по категории . Во зависност од вкупниот број на освоени бодови од сите категории , клубовите во сегашната Прва лига испаѓаат односно остануваат.

Идната втора лига како втор степен на натпреварување во млади категории се пополнува на начин што во неа земаат учество:

- клубовите рангирани од 11 до 16 место кои по конечната табела испаднале од сегашната Супер лига

- останатите клубови кои се рангирани на конечната табела од 3 то до 8 мо место

Услов за учество е да ги исполнат и критериумите наведени во член 46 на овие пропозиции, во спротивно со право на учество се стекнува наредната екипата на табелата чиј клуб ги исполнува бараните критериуми.

Член 49

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува после освојување на првенството.

Член 50

Клубот со екипата во младинска конкуренција чија сениорска екипа успеала да обезбеди учество во Лига на шампиони (да го помине третото квалификационо коло) обезбедува учество на младинската екипа независно од пласманот на конечната табела во Младинското првенство на УЕФА – Лига на шампиони.

КУП НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 51

Младинската комисија на ФФМ согласно овластувањата од Управниот Одбор на ФФМ го организира куп натпреварувањето на целата територија на Република Македонија поодделно во конкуренција

- за младинци и кадети
- за пионери и помлади пионери.

Член 52

Првите натпревари по групи (16-финале, Осмина финалните, Четврт финалните натпревари) се играт по еден натпревар, по извршена ждрепка од страна на младинската комисија.

Полуфиналните натпревари се играт по два натпревари и тоа еден како домаќин еден како гостин.

Финалните натпревари се играт по еден натпревар на неутрален терен.

Денот ,местото на одигрување ,судиите, делегатот-контролорот на судење како и лицето кое ќе го предаде пехарот и медаљите по предлог на Младинската комисија го утврдува Управниот Одбор на ФФМ.

За сите натпревари во Куп натпреварувањата кои завршиле нерешено, победникот се добива со изведување пенали.

Член 53

За победникот во финале на купот од соодветната конкуренција се обезбедува пехар во трајна сопственост и златни медаљи ,

За учесникот во финалето кој го изгубил натпреварот се обезбедуваат сребрени медаљи.

Бројот на учесници кои добиваат медаљи не може да биде поголем од 35.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 54

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ

Член 55

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ.

Член 53

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Скопје
09.07.2013 год.

Претседател
Илчо Ѓорѓиоски



СТРУЧНО ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ “МАКФУДБАЛ”
е стручно информативен лист на
ФУДБАЛСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
излежува секој ПОНЕДЕЛНИК во неделата

Адреса: ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Ул. “АСНОМ” Б.Б
ПОШТЕНСКИ ФАХ 84
1000 СКОПЈЕ
со ознака “ЗА МАКФУДБАЛ”

ЖИРО СМЕТКА
ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
200002504170131 – Стопанска Банка АД Скопје
300000001599760 – Комерцијална банка АД Скопје
Даночен број 4030992177382

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР НА “МАКФУДБАЛ”